

Врз основа на член 6, став 9 од Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води ("Службен весник на Република Македонија" бр. 68/04), министерот за транспорт и врски донесе

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ВОДАТА ЗА ПИЕЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ

Член 1

Со оваа методологија се пропишуваат критериумите за утврдување на цената на водата за пиење и за одведување на урбани отпадни води.

Член 2

Цената на водата за пиење и одведувањето на урбаните отпадни води се утврдува врз основа на следните критериуми:

- 1) потрошената количина на вода за пиење од страна на корисниците на услугата, како просечна и прекумерна потрошувачка која се изразува во м3 и
- 2) категории на корисници на услугата.

Член 3

Цената на потрошената количина на вода за пиење се утврдува врз основа на:

- фиксни трошоци;
- варијабилни трошоци и
- трошоци за плати и надоместоци.

Висината на фиксните трошоци не зависи од обемот на дејноста и е непроменлива (основна цена), а висината на варијабилните трошоци е променлива и се утврдува во зависност од обемот на извршените активности во водоснабдувањето со вода за пиење од страна на претпријатието (цена по испорачана количина на вода по м3).

Член 4

Под фиксни трошоци се подразбираат;

- 1) трошоци за одржување и
- 2) трошоци за развој.

Член 5

Трошоците за одржување ги опфаќаат трошоците за:

- 1) амортизација - опфаќа редовно годишно депрецирање (амортизирање) на опремата по годишни стапки пропишани со закон;
- 2) вредносно усогласување - опфаќа редовно годишно усогласување на вредноста на опремата која е предмет на депрецијација врз основа на пазарните показатели за истата;
- 3) тековно одржување - услуги - опфаќа сите користени услуги од страна на правни и физички лица за редовно одржување на опремата со која претпријатието управува (сопствена или дадена на користење од страна на општината односно на Република Македонија);
- 4) инвестиционо одржување - опфаќа сите издатоци за поправка на опремата по основ на одржување на истата која е надвор од редовното одржување (поправка или замена на резервен дел кој е од поголема вредност и е од витално значење за опремата) и ако со таквата поправка не се модернизира опремата туку се задржува истото ниво на користење;
- 5) хигиенско техничка опрема - опфаќа издатоци за набавување на средства за хигиенско - техничка опрема;
- 6) осигурување на опрема - опфаќа сите трошоци по основ на премии на осигурување на опремата и на целото претпријатие на годишно ниво;
- 7) надоместок за користење на вода за пиење - опфаќа надоместок за користење на вода чија висина е утврдена со Законот за води;
- 8) надоместок за користење на технолошка вода - опфаќа надоместок за користење на технолошка вода чија висина е утврдена со Законот за води;
- 9) надоместок за лабораториски прегледи за извршени анализи на водата од страна на овластени здравствени установи;
- 10) надоместок за користење на канализациони системи со пречистителни станици - колекторски системи на отпадните води во општините каде постојат, чија висина ја утврдуваат основачите односно општините; и
- 11) трошоци за заштита на животната средина околу извориштето и на самото извориште - опфаќа трошоците за одржување, зачувување и унапредување на животната средина околу или на самото извориште.

Член 6

Трошоците за развој ги опфаќаат трошоците за:

- модернизација на постојната или изградба на нова опрема и
- обука и осовременување на постојните и нови кадри.

Член 7

Висината на трошоците за развој ги определува основачот, на предлог на давателот на услугата врз основа на изготвен долгорочен план за капитално инвестирање.

Член 8

Варијабилните трошоци ги опфаќаат:

- 1) трошоци за материјали и
- 2) трошоци за услуги.

Трошоци за материјали се:

- материјални трошоци;
- трошоци за енергија;
- транспортни трошоци;
- трошоци за резервни делови;
- трошоци за ХТП опрема;
- трошоци за ситен инвентар и
- трошоци за рекламирање и репрезентација.

Трошоци за услуги :

- услуги од други правни или физички лица;
- банкарски услуги и
- камати.

Член 9

Материјални трошоци се трошоци за:

- основни материјали;
- помошни материјали (ситни издатоци по основ на материјали за спроведување на редовното работење);
- канцелариски материјали; и
- материјали за чистење на водоводната мрежа, деловните простории и возилата.

Под трошоци за основни материјали може да се опфатат и трошоците за средства за пречистување на водата во пречистителните станици.

Член 10

Трошоци за енергија се: сите потрошени енергетски горива, нафта, гас, електрична енергија, јаглен и дрва кои се користени за транспорт на вода и смет или за греење и одржување на деловните простории.

Член 11

Транспортни трошоци се трошоците за извршен транспорт од страна на услужни правни и физички лица. Во овие трошоци не влегуваат трошоците за транспорт со сопствени возила.

Член 12

Трошоци за резервни делови се сите набавени и потрошени резервни делови при тековно одржување на опремата.

Член 13

Трошоци за ситен инвентар се редовниот законски отпис на набавениот ситен инвентар.

Член 14

Трошоци за реклама и репрезентација се издатоците за реклама и репрезентација.

Член 15

Трошоци за услуги се:

Трошоци за повремени услуги од правни или физички лица за потребите на претпријатието (за одржување, транспорт, консултантски услуги, лабораториски прегледи и анализи на водата од најразличен вид и слично), трошоци за надомест за вршење на платен промет и други банкарски услуги при издавање гаранции и слично и сите видови на камати по основ на ангажирани средства од банки и други правни лица, освен затезни камати за задоцнето плаќање.

Член 16

Трошоци за плати и надоместоци се:

- трошоци за бруто плата за вработените во претпријатието;
- надоместоци за вработените во претпријатието согласно прописите кои ги уредуваат работните односи; и
- трошоци за ангажирани лица за повремени и привремени работи во претпријатието.

Член 17

Цената на водата за пиење се определува по следните категории на корисници на услугата:

- домаќинства; и
- правни лица.

Висината на фиксните трошоци утврдени со член 4, 5 и 6 од оваа методологија се утврдува независно од категоријата на корисници на услугата, а висината за варијабилните трошоци од член 8 од оваа методологија односно цената по испорачана количина на вода за правните лица се утврдува во зависност од видот и обемот на дејноста и потребите за вода во период од 24 часа како просечна потрошувачка и прекумерна потрошувачка.

Член 18

Оваа методологија влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија."

Министер,
Џемали Мехазии, с.р.